



Влада на Република Северна Македонија
Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

1 април 2021

ЈАВЕН ПОВИК

за избор на три члена на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејно насилство од редот на здруженијата

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, на барање на Министерството за труд и социјална политика, објавува Јавен повик за избор на три члена на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејно насилство од редот на здруженијата.

Согласно член 15 од Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство („Службен весник на РСМ“ бр.24/21) Владата формира Национално координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и семејно насилство со мандат од пет години. Националното координативно тело е составено од еден претставник од Генералниот секретаријат на Владата, три раководни службеници од Министерството за труд и социјална политика, член и заменик член од Министерството за здравство, член и заменик член од Министерството за правда, член и заменик член од Министерството за образование и наука, член и заменик член од Министерството за внатрешни работи, судии и јавни обвинители, претставник на единиците на локалната самоуправа и претставник на здруженија, синдикати и здруженија на работодавачи, по еден претставник од Комисијата за еднакви можности на жените и мажите и од Клубот на пратенички на Собранието на Република Северна Македонија. Владата објавува јавен повик за избор на три члена на Националното координативно тело од редот на здруженија, кои треба да имаат најмалку пет години работно искуство во областа на насилството врз жените и семејното насилство. Начинот на работа на Националното координативно тело се уредува со деловник за работа. Со Националното координативно тело претседава министерот за труд и социјална политика.

Националното координативно тело ги врши следниве работи:

- 1) ја подготвува и следи реализацијата на Националната стратегија за превенција и заштита од родово-базирано насилство врз жени и семејно насилство;
- 2) ги подготвува и следи Националните акциски планови;
- 3) го координира работењето на институциите во делот на превенцијата и заштита од родово-базирано насилство врз жените и семејното насилство;
- 4) го следи спроведувањето на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство и националните политики од областа на родово-базирано насилството врз жените и семејното насилство;
- 5) ја следи и анализира состојбата со родово-базирано насилството врз жените и семејното насилство;
- 6) ги следи планираните и потрошените финансиски средства доделени на надлежните органи;

- 7) дава мислење и препораки за подобрување на политики и усвојување на мерки и активности од областа на родово-базирано насилство врз жените и семејното насилство;
- 8) го следи спроведувањето на препораките на меѓународните и регионалните тела за родово-базирано насилство врз жените и семејното насилство и предлага активности и мерки за нивно спроведување;
- 9) го промовира принципот на еднаквост и елиминирање на стереотипите за родовите улоги;
- 10) дава мислење за методологијата за интегрирано прибирање на податоци за родово-базирано насилство врз жените и семејното насилство од сите релевантни институции и организации надлежни да го спроведуваат овој закон;
- 11) дава мислење за програмите за почетна и континуирана едукација на стручните лица што обезбедуваат специјализирани услуги на жени жртви на родово-базирано насилство и жртвите на семејно насилство по барање на Министерството за труд и социјална политика;
- 12) го координира и следи собирањето на податоци за родово-базирано насилството врз жените и семејното насилство според однапред утврдени индикатори и
- 13) доставува годишен извештај за преземените активности и постигнатиот напредок за состојбата со родово-базирано насилство врз жените и семејното насилство согласно со Стратегијата до Собранието на Република Северна Македонија за разгледување, најдоцна до крајот на јуни за претходната година.

Кандидатите за членови на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејно насилство од редот на здруженијата, потребно е да бидат поддржани од здруженија кои:

1. се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации најмалку три години пред објавувањето на јавниот повик;
2. во статутот имаат утврдено дејности и цели во областа на насилството врз жените и семејното насилство;
3. работењето и дејствувањето е насочено кон пошироката јавност и кон интересите на заедницата;

Кандидатите за членови на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејно насилство од здруженијата, треба да ги исполнуваат следните услови:

1. да поседуваат најмалку пет години работно искуство во граѓанскиот сектор во областа на насилството врз жените и семејното насилство;
2. да имаат експертиза по прашања од граѓанскиот сектор во областа на насилството врз жените и семејното насилство (број на спроведени проекти, објавени публикации, учество во работни групи, иницирање и учество во процеси за застапување и сл.);
3. да не се членови на органи на политички партии;
4. да не се избрани или именувани лица;
5. да не се вработени во орган на државната управа.

Пријавувањето се врши на образец што може да се преземе од веб-страницата www.nvosorabotka.gov.mk.

Кон пријавата (потполнет образец, потпишан од застапникот на здружението и заверен со печат на здружението) треба да се приложи:

1. кратка биографија на кандидатот и
2. профил на здружението кое предлага кандидат.

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 9 април 2021 година.

Здруженијата не можат да поднесат повеќе од една пријава.

Пријавите со непотполна документација или поднесени по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат.

Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака „Пријава за НКТ“.

